

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 71

Год. LX

Среда, 13 октомври 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1332. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија.....	1	за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Канада.....	3
1333. Правилник за посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за вршење на превоз во воздушниот сообраќај.....	2	1336. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3
1334. Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	3	1337. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4
1335. Наредба за престанок на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе.....		1338. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4
		Исправка на Законот за заштита на културното наследство.....	4
		Исправка на Законот за управување со отпадот.....	4
		Огласен дел.....	1-124

1332.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

I

М-р Виктор Габер, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија, со седиште во Камбера.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 8

7 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1333.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 29/88, 80/89 и 29/90) кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ПРЕВОЗНИКОТ
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАКАЈ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови што превозникот треба да ги исполнува за да врши редовен и посебен превоз во воздушниот сообраќај.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. "уверение за исполнување на условите за вршење на превоз во воздушниот сообраќај" е документ со кој се потврдува дека авиопревозникот поседува професионална способност и организација да обезбеди безбеден и уреден јавен воздушен сообраќај;

2. "бизнис план" е детален опис на планираните комерцијални активности на авиопревозникот за периодот за кој се работи посебно во однос на развојот на пазарот и инвестициите кои треба да се извршат вклучувајќи ги финансиските и економските импликации на овие активности;

3. "оперативен прирачник"-(Operations Manual) е прирачник кој содржи процедури, инструкции и упатства кои ќе му користат на оперативниот персонал да ги извршува своите должности.

Член 3

За вршење на редовен и посебен превоз во воздушниот сообраќај превозникот треба да ги исполнува следниве услови:

1. Да е судски регистриран за вршење на превоз во воздушниот сообраќај;

2. Во зависност од видот на регионот во кој се врши превозот и од видот на воздушниот превоз, да има соодветно опремени воздухоплови со уреди и опрема зависно од категоријата и намената на воздухопловот;

3. Да има вработено потребен воздухопловен персонал согласно планираните оперативни активности и согласно со одобрените активности за одржување на воздухопловите;

4. Да има полиси за осигурување на воздухопловот, екипажот, патниците, багажот, стоката и во случај на штета нанесена на трети лица;

5. Да има и уверение од брокери кои извршиле реосигурување;

6. Да има одобрено упатство за работа, изработено во согласност со прифатените меѓународни стандарди (Анекс 6-Operators Maintenance Control Manual или JAR-OPS-M-Maintenance Management Exposition Manual);

7. Да има договор за базно одржување (Base Maintenance) со домашно или странско правно лице овластено од надлежниот орган;

8. Да има одобрен оперативен прирачник (Operations Manual) изработен во согласност со прифатените меѓународни стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција или JAR-OPS 1);

9. Да има соодветни простории, објекти и опрема за адекватно функционирање во согласност со прифатените меѓународни стандарди;

10. Да има изработен бизнис план најмалку за првите две години од работењето кој ќе ја опишува финансиската поврзаност на превозникот со планираните комерцијални активности во кои тој е директно вклучен или преку други лица и на кој ќе биде извршена ревизија од овластена ревизорска куќа;

11. Да приложи банкарска гаранција со која ќе докаже дека може да ги задоволи сите фиксни и оперативни трошоци кои потекнуваат од работата согласно неговиот бизнис план и реалните претпоставки за период од три месеци од почетокот на работата без да се земе предвид кој било приход од својата работа и

На правното лице кое ќе ги исполни условите од став 1 на овој член ќе му се издаде Уверение за исполнување на условите за вршење на воздушен сообраќај (во натамошен текст уверение) согласно меѓународните стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција или JAR-OPS 1) по претходно поднесено барање.

Член 4

Барањето за издавање на уверение се поднесува најмалку 90 дена пред предложената дата за отпочнување со вршење на превозот во воздушниот сообраќај заедно со следните документи:

- судска регистрација (назив, основачки влог, седиште, дејности и управител);

- документи за финансиско обезбедување (структура на капитал, хипотеки, бизнис план, заверена завршна пресметка ревидирана од овластена ревизорска куќа за последните две години, банкарска гаранција во висина од една четвртина (три месеци) од вкупните трошоци исказани во годишниот бизнис план);

- полиси за осигурување (на воздухоплов, екипаж, трети лица, патници, багаж и стока) и уверение од брокери кои извршиле реосигурување;

- известување за планираниот превоз (вид на превозот, планирани рути, воздушни патишта, редовни и алтернативни аеродроми, потребен аеродромски минимум, услови во кои ќе се врши превозот односно дење или ноќе, во VMC или IMC услови и сл.);

- известување за воспоставена постапка за прибирање на известувања потребни за вршење на летот (метео податоци, состојба на аеродромот и сл.);

- документи за основните средства за работа-воздухопловите (сопственост или закуп, тип и број на воздухопловите, број на седишта, држава каде се регистрирани, начин на одржување, опрема и број на членови на екипаж);

- документи за простории, објекти, работилници, хангари и останата опрема со кои се располага;

- известување за датата кога се планира да се отпочне со вршење на превозот;

- упатство за техничко одржување, контрола и раководење со техничкото одржување изработено согласно меѓународните стандарди (Анекс 6-Operators Maintenance Control Manual или JAR-OPS-M-Maintenance Management Exposition Manual);

- договор за базно одржување (Base Maintenance) со домашно или странско правно лице овластено од надлежниот орган и

- оперативен прирачник (Operations Manual) изработен согласно меѓународните стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција или JAR-OPS 1).

Член 5

Превозникот кој врши редовен јавен превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку три воздухоплови со повеќе од 19 патнички седишта впишани во регистарот на воздухоплови на Република Македонија, а за вршење на карго превоз да има најмалку еден воздухоплов впишан во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.

Член 6

Превозникот кој врши чартер превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку еден воздухоплов со повеќе од 19 патнички седишта впишан во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.

Член 7

Превозникот кој врши авио-такси превоз во домашниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку еден воздухоплов кој има до 19 патнички седишта впишан во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.

Член 8

Во случај на промена на некој од условите односно податоците во бараните документи од член 3, 4 и 5 на овој правилник, превозникот за да продолжи со вршење на превозот во воздушниот сообраќај поднесува барање за промена со пропратни документи и податоци за промените, најмалку 30 дена пред настанувањето на промената.

Член 9

Превозникот на кој уверението му е издадено на определено време доколку сака да продолжи со вршење на превозот во воздушниот сообраќај и после истекувањето на важноста на уверението поднесува барање за продолжување на важноста на уверението до надлежниот орган.

Член 10

Превозниците кои поседуваат уверение треба да го усогласат своето работење со одредбите на овој правилник во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4063
7 октомври 2004 година
Скопје

Министер,
Агрон Буцаку, с.р.

1334.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

I. Престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осемнување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2004).

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-10062/1
23 септември 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1335.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА

I. Престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осемнување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Канада („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2004).

II. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2004 година.

Бр. 11-10061/1
23 септември 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1336.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Друштвото за осигурување СИГМА АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 7.000 обични акции во вредност од 70.000 евра, односно во денарска противвредност од 4.291.938 денари, согласно Одлуката бр. 440/04 од 09.08.2004 година за зголемување на основната главнина на Друштвото со издавање на акции од втора емисија.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со законот и одлуката за нивно издавање.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрација на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-888/12
17 септември 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф.д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1337.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Штедилница АЛ КОСА АД Штип се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 1.058 обични акции во вредност од 54.096 евра, односно во денарска противвредност од 3.316.300 денари, согласно Одлуката бр. 0201-126 од 11.06.2004 година за издавање на втора емисија на обични акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со законот и одлуката за нивно издавање.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-964/8 Комисија за хартии од вредност
17 септември 2004 година Претседател,
Скопје проф.д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1338.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На "Инвестбанка" АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - тринаесетта емисија на 7.500 акции, од кои 6.000 обични акции и 1.500 приоритетни кумулативни акции, во вредност од 20.025.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со законот и одлуката за издавање долгорочни хартии од вредност - акции од тринаесетта емисија бр. 1768/14 од 31.03.2004 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот од 30 дена за користење на правото за првенствено купување

на акциите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени акции од акционерите кои го искористиле правото за првенствено купување.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од истекот на рокот за реализација на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-731/12 Комисија за хартии од вредност
20 септември 2004 година Претседател,
Скопје проф.д-р **Весна Пендовска**, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" број 20/2004), направени се грешки поради што се даваат

ИСПРАВКИ**НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО**

- Во членот 39 став 2 наместо бројот "154" треба да стои бројот "156".

- Во членот 91 наместо бројот „4.“ пред текстот "Приемот на изведените работи го врши стручна комисија формирана од Управата." треба да стои бројот "(2)".

Бр. 10-3737/2 Од Законодавно-правната комисија
8 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за управување со отпадот ("Службен весник на Република Македонија" број 68/2004), направени се грешки поради што се даваат

ИСПРАВКИ**НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ**

- Во членот 143 став 3 во четвртиот ред наместо зборот "закон" треба да стои зборот "член".

- Во членот 147 наместо зборовите: "влегувањето во сила" треба да стојат зборовите: "отпочнувањето на примената", а во третиот ред по бројот "37/98" треба да стои бројот "и 16/2004".

Бр. 10-4114/2 Од Законодавно-правната комисија
8 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.